

## ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА

### „Живеј како што заслужуваш“

Согласно одредбите од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (Сл. весник на РСМ број 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16) се утврдуваат следните правила на наградната игра:

#### Член 1

##### Приредувач на наградна игра

Приредувач на наградната игра „Живеј како што заслужуваш“ (“Наградна игра”) е Финансиско друштво ФЛЕКС КРЕДИТ ДОО Скопје, со седиште на ул. Интернационални Бригади бр.15 кат 7, 1000 Скопје, со ЕМБС 7422369 и ЕДБ 4057020549897 (“Приредувач”).

#### Член 2

##### Цел на наградната игра

Наградната игра се приредува со цел рекламирање и промоција на кредитите кои ги нуди Приредувачот на територијата на Република Северна Македонија и тоа: Кредит со 0% камата, Потрошувачки кредит на рати, Кредит до плата и Бизнис кредит.

#### Член 3

##### Име и времетраење на наградната игра

Официјалното име на Наградната игра е „Живеј како што заслужуваш“.

Наградната игра ќе започне од 01.03.2023 година (сметано од 00:01 часот) и ќе трае до 14.05.2023 година (сметано до 23:59 часот).

#### Член 4

##### Територија на која се спроведува наградната игра

Наградната игра ќе се приредува на територијата на Република Северна Македонија.

#### Член 5

##### Информирање на учесниците за Правилата на Наградната игра

Правилата на Наградната игра, начинот и условите за учество во Наградната игра, како и нејзиното времетраење, Приредувачот ќе ги објави на неговата официјална веб страна <https://flexcredit.mk/>

и фејсбук профил - [https://www.facebook.com/flexcreditmk-108387717471837/?ref=py\\_c](https://www.facebook.com/flexcreditmk-108387717471837/?ref=py_c), пред започнување на Наградната игра.

## Член 6

### Услови за учество на наградната игра

Право на учество во Наградната игра имаат сите државјани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат општите и посебни услови на Наградната игра.

- *Општи услови:*

Лицето да е на возраст помеѓу 18 и 70 години, да поседува валиден документ за идентификација, трансакциска сметка, ЕЗБО од здравствена легитимација/книшка, мобилен број и електронска адреса (e-mail).

- *Посебни услови:*

Со право на учество во Наградната игра, се стекнува секое лице - кредитокорисник, кое ќе склучи договор за кредит од продуктите на Приредувачот и тоа кредит со 0% камата во износ од 5.000 денари до 20.000 денари, потрошувачки кредит на рати во износ од 5.000 денари до 150.000 денари или/и кредит до плата во износ од 5,000 денари до 20,000 денари, и/или Бизнис кредит во износ од 15.000 денари до 150.000 денари во периодот од 01.03.2023 година до 14.05.2023 година. Одобрувањето на кредитите се спроведува согласно условите и политиката на приредувачот објавени на официјалната страна на приредувачот <https://flexcredit.mk/>.

Во Наградната игра немаат право на учество броевите на кредит кои произлегуваат од договори за кредит кои нема да бидат склучени, како и кои ќе бидат откажани согласно одредбите на Законот за заштита на потрошувачите при потрошувачките кредити.

Кредитокорисниците имаат право да бидат изземени од учество во Наградната игра. Со потпишување на изјава за изземање од учество во Наградната игра, на образец обезбеден од кредитокорисникот или при електронско аплицирање за кредит, со обележување на полето за изземање од учество во Наградната игра.

## Член 7

### Забрана за учество во наградната игра

Во Наградната игра забрана за учество имаат лицата кои се вработени во ФЛЕКС КРЕДИТ ДОО и членовите на нивните потесни семејства.

## Член 8

### Тек на постапката на приредување на наградната игра

Со секој добиен кредит под условите наведени во член 6 од овие Правила и согласно условите и политиката на Приредувачот, кредитокорисникот добива единствен број на кредит, кој број по

автоматизам, освен кога не е побарано изземање од учество, учествува во Наградната игра и ќе биде дел од извлекувањето за Наградата.

Нема ограничување во бројот на кредити со кои едно лице може да учествува во Наградната игра.

## **Член 9 Награден фонд**

Наградниот фонд се состои од 18 (осумнаесет) вредносни ваучери:

- Шест вредносни ваучери, односно три вредносни ваучери во износ по 6.000,00 (шест илјади) денари, два вредносни ваучери од 12.000,00 (дванаесет илјади) денари и еден вредносен ваучер од 30.000,00 (триесет илјади) денари, односно вкупен износ на ваучерите 72.000,00 (седумдесет и две илјади) денари („Награден ваучер од 6000 денари“, „Награден ваучер од 12000 денари“ и „Награден ваучер од 30000 денари“);
- Шест вредносни ваучери, односно три вредносни ваучери во износ по 6.000,00 (шест илјади) денари, два вредносни ваучери од 12.000,00 (дванаесет илјади) денари и еден вредносен ваучер од 30.000,00 (триесет илјади) денари, односно вкупен износ на ваучерите 72.000,00 (седумдесет и две илјади) денари („Награден ваучер од 6000 денари“, „Награден ваучер од 12000 денари“ и „Награден ваучер од 30000 денари“);
- Шест вредносни ваучери, односно три вредносни ваучери во износ по 6.000,00 (шест илјади) денари, два вредносни ваучери од 12.000,00 (дванаесет илјади) денари и еден вредносен ваучер од 30.000,00 (триесет илјади) денари, односно вкупен износ на ваучерите 72.000,00 (седумдесет и две илјади) денари („Награден ваучер од 6000 денари“, „Награден ваучер од 12000 денари“ и „Награден ваучер од 30000 денари“);

Вкупниот фонд на наградните вредносни ваучери изнесува 216.000,00 денари. Добитникот во Наградната игра нема право да бара награда во различен вид или вредност од Наградата определена во овие Правила.

Замена на Наградата вредносен ваучер со други предмети или друга противвредност не е дозволена.

## **Член 10 Извлекување**

18 (осумнаесет) наградни вредносни ваучери ќе се извлекуваат во различен период, односно сите кредитокорисници кои склучиле договор за кредит во периодот наведен во точка 1.4. ќе бидат дел од извлекувањето на главните награди. Наградните вредносни ваучери ќе се извлекуваат во 3 (три) фази и тоа:

- Првите шест вредносни ваучери, односно три вредносен ваучер од 6.000,00 денари, два вредносни ваучери од 12.000,00 денари и еден вредносни ваучери од 30.000,00 денари ќе се извлекуваат на 21.03.2023 година во 12:00 часот, со направен пресек на договори за кредит од 01.03.2023 година (сметано од 00:01 часот) до 20.03.2023 година (сметано до 23:59 часот);
- Вторите шест вредносни ваучери, односно три вредносен ваучер од 6.000,00 денари, два вредносни ваучери од 12.000,00 денари и еден вредносни ваучери од 30.000,00 денари ќе се извлекуваат на 13.04.2023 година во 12:00 часот, со направен пресек на договори за кредит од 01.03.2023 година (сметано од 00:01 часот) до 12.04.2023 година (сметано до 23:59 часот);

- Третите шест вредносни ваучери, односно три вредносен ваучер од 6.000,00 денари, два вредносни ваучери од 12.000,00 денари и еден вредносни ваучери од 30.000,00 денари ќе се извлекуваат на 15.05.2023 година во 12:00 часот, со направен пресек на договори за кредит од 01.03.2023 година (сметано од 00:01 часот) до 14.05.2023 година (сметано до 23:59 часот);

Во извлекувањето на Наградата ќе учествуваат сите броеви на кредит кои произлегуваат од договори за кредит склучени најдоцна до 14.05.2023 година (23:59 часот), освен оние броеви за кои кредитокорисникот побарал изземање од учество во Наградната игра.

Добитниците на Наградата ќе се изберат по случаен избор на број на кредит, од базата на регистрирани броеви на кредит кои стекнале право на учество во Наградната игра.

За секој извлечен добитник ќе се извлече и еден резервен добитник. Доколку се појави пречка за доделување на наградата на добитникот, наградата ќе ја добие првиот резервен добитник.

Извлекувањето на Наградата, ќе се врши во просториите на Приредувачот на бул. Интернационални бригади бр.15 влез 2 кат 7 во Гази Баба - Скопје. Извлекувањето на Наградата ќе се прикажува во реално време, преку видео врска (live stream) која ќе се прикажува на facebook профилот на Приредувачот [https://www.facebook.com/flexcreditmk-108387717471837/?ref=py\\_c](https://www.facebook.com/flexcreditmk-108387717471837/?ref=py_c). Исто така, видео врска (live stream) ќе се прикажува и на You tube канал, до кој ќе може да се пристапува преку линк поставен на официјалната веб страна на Приредувачот <https://flexcredit.mk/>.

#### **Член 11**

##### **Објавување на резултатите**

Добитниците на Наградата ќе бидат објавени на официјалната веб страна на Приредувачот - <https://flexcredit.mk/> и Facebook профилот [https://www.facebook.com/flexcreditmk-108387717471837/?ref=py\\_c](https://www.facebook.com/flexcreditmk-108387717471837/?ref=py_c) во рок од три дена од денот на извлекувањето.

Учесниците во Наградната игра, со самото учество во Наградната игра, се согласни доколку бидат избрани за добитник на Наградата, нивното име и презиме да бидат јавно објавени на горенаведените електронски медиуми.

#### **Член 12**

##### **Известување за избран добитник**

Добитниците на вредносните наградни ваучери, за нивниот избор ќе бидат известени преку е-маил порака и телефонско известување.

#### **Член 13**

##### **Доделување на Наградата**

Наградата ќе биде доделена на избраниот добитник, доколку истиот имал право на учество во Наградната игра и ако целосно ги почитувал Правилата на Наградната игра.

Приредувачот ќе го повика добитникот на Наградата во седиштето на Приредувачот заради подигнување на Наградата и негова верификација со приложување на валиден документ за идентификација. Добитникот на наградата е должен да се јави за подигнување на Наградата и

верификација во седиштето на Приредувачот во рок од 5 дена од повикот за верификација и подигнување на Наградата.

Доколку Приредувачот не може да оствари контакт со добитникот, на податоците за контакт со кои располага Приредувачот, а дадени од страна на добитникот како кредитокорисник, како и кога Приредувачот нема да добие барање/известување од страна на добитникот за пролонгирање на тука предвидениот рок, во тој случај, резервниот добитник ќе се земе како примарен добитник и ќе ја добие Наградата.

Доделувањето на Наградата ќе се врши во рок не подолг од 60 дена од денот на објавувањето на добитникот.

Доколку добитникот се откаже од наградата од која било причина, должен е за тоа да го извести Приредувачот. Во тој случај, резервниот добитник ќе се земе како примарен добитник и ќе ја добие Наградата.

#### **Член 14**

##### **Согласност за обработка на личните податоци**

Со пополнување на апликацијата за потрошувачки кредит на рати и/или кредит до плата согласно член 6 од овие Правила, учесниците се согласни да ги дадат своите лични податоци на Приредувачот на Наградната игра, вклучувајќи: име, презиме, адреса на живеење, ЕМБГ, број на документ за лична идентификација, ЕЗБО од здравствена легитимација/книшка, телефонски број, е-маил адреса и сл. како податоци кои се неопходни за одобрување на кредит.

Личните податоци од добитникот се обработуваат заради проверка на правото за учество во Наградната игра и за доделување на Наградата.

Личните податоци на учесниците нема да се користат за други цели, освен со изречна согласност на учесникот дадена на Приредувачот.

Приредувачот на Наградната игра се обврзува дека личните податоци ќе ги обработува и чува согласно законот за Спечување перење пари и финансирање на тероризам и Законот за заштита на лични податоци.

#### **Член 15**

##### **Право на приговор**

Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 3 (три) дена од денот на објавување на добитникот на Наградата да поднесе приговор во писмена форма до Приредувачот на Наградната игра, кој е должен во рок од 3 (три) работни дена од денот на приемот на приговорот, писмено да одговори на добиениот приговор.

#### **Член 16**

##### **Промена на Правилата**

Приредувачот на Наградната играта го задржува правото да ги промени овие Правила ако е тоа потребно од правни и технички причини. За сите евентуални промени на овие Правила учесниците ќе бидат известени на официјалната веб страна на Приредувачот -<https://flexcredit.mk/> и фејсбук

профил -[https://www.facebook.com/flexcreditmk-108387717471837/?ref=py\\_c](https://www.facebook.com/flexcreditmk-108387717471837/?ref=py_c). Продолжувањето со учеството во Наградната игра по објавувањето на променетите правила се смета за прифаќање и согласност со промените.

#### **Член 17**

##### **Откажување на Наградната игра**

Приредувачот има право да ја откаже Наградната игра во било која фаза, со поднесување на образложено барање и по добивање на одобрение од Министерството за финансии, согласно член 8 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри.

#### **Член 18**

##### **Отстранување на евентуални спорови од Наградната игра**

Во случај на евентуален спор помеѓу Приредувачот и учесниците истиот ќе се решава спогодбено преку медијација или на друг мирен начин, а во случај кога тоа не е можно ќе решава стварно надлежен суд во Скопје.

#### **Член 19**

##### **Прифаќање на Правилата**

Лицата кои зеле учество во Наградната игра се претпоставува дека ги разбираат, се согласуваат и ги прифаќаат овие Правила. Овие Правила се задолжителни за учесниците и истите ќе се применуваат по добивање на согласност од Министерот за финансии на Република Северна Македонија и по нивното јавно објавување, а ќе важат до завршувањето на Наградната игра, односно до завршувањето на рокот за доделување на наградите.